



Предмет: Понуда за товарно возило T93627 CITROEN JUMPER 40+ L4H3 2.0HDi 160

Производител:	Automobiles CITROEN-Paris, France
Опис на возилото:	Фургон со 3+1(двокрилна) врати
Мотор:	Common-rail Дизел со директно вбризгување и 4 цилиндри
Зафатнина:	1998 cm ³
Моќност:	119kW (160КС) /3.500 врт/мин
Пренос :	на предните тркала преку 6 степен рачен менувач
Број на седишта:	3
Димензии(L/W/H) :	6363 / 2050 / 2764 mm
Волумен на товарен простор:	17m ³
Димензии на товарен простор:	L4 = 4.07м; W = 1.87м; H3 = 2.17м
Дозволена носивост:	1795 кг.
Комбинирана потрошувачка:	7.5 l/100km
Норматив на издувни гасови:	ЕУРО 6

Сериска опрема:

- ABS+AFU+ESP системи за безбедно сопирање
- Воздушно перниче за возач
- Серво управувач
- Дискови сопирачки на сите тркала
- Управувач со висинско прилагодување
- Возачко седиште со висинско прилагодување
- Електрика на предни стакла
- Стандардно резервно тркало
- Припрема за радио
- Странична незастаклена лизгачка врата од десната страна
- Патен компјутер
- Централно далечинско заклучување со засебна контрола
- Царинска преграда зад предните седишта
- Клупа за 2 лица на совозачката страна
- Кодиран клуч
- Безбедносни ремени
- Трето стоп светло
- Управувач со висинско регулирање
- Мерач на број на вртежи
- Внатрешно осветлување
- Регулација на светлосен сноп на предни светла

Дополнителна опрема вградена во возилото:

- Предни светла за магла

Гратис опрема вградена во возилото:

- Клима уред со мануелна регулација

INSPIRED BY YOU

АВТОНОВА

Ексклузивен увозник за Македонија, Србија, Црна Гора, Косово и Албанија

ул. Скупи бр. 8, 1000 Скопје - Македонија
Тел.: 02 30 93 001 - office@citroen.com.mk - citroen.com.mk



Цена на понудениот модел вкупно со ДДВ	Промотивен попуст	Цена на понудениот модел вкупно со ДДВ и со вклучен попуст
30.650,00 €	2.500,00 €	28.150,00 €

Рок на испорака: **Веднаш од лагер**

Сервис и гаранција :

Еврогаранција : **2 години со неограничен број на поминати километри**

2 години асистенција на пат

Сервисна мрежа

Сопствен сервис и магацин за резервни делови:

- АВТОНОВА Скопје
- АВТОНОВА Битола





Со почит,
АВТОНОВА
Продажба на нови возила